



## ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

### НА

### Здружението за дислексија АЈНШТАЈН Скопје

Програмата за работа на Здружението за дислексија АЈНШТАЈН, има за цел исполнување на стратешките цели и статутарните определби на организацијата согласно последната измена на статутот на Здружението од 29.03.2017 година.

#### СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ

##### 1. Унапредување на образовните услови за лицата со потешкотии во учењето

- Едуцирање и помош на наставниците и стручните лица, кои работат во образовно-воспитни институции.
- Издавање на публикации за дислексија, дисграфија, диспраксија и дискалкулија
- Организирање на работилници, семинари и други облици на едукација и размена на нови сознанија и идеи.
- Лобирање пред надлежните институции во однос на измена на законската регулатива во областа на образованието со цел креирање на олеснителни околности за учениците и студентите со потешкотии во учењето.
- Активно учество во креирање на стратегии, програми и планови за поддршка и помош на лицата со тешкотии во учењето.

##### 2. Развивање на јавната свеста за потешкотиите во учењето

- Спроведување на кампањи за подигнување на јавната свест за потешкотиите во учењето
- Актуелизирање на дислексијата како тешкотија во учењето кај учениците и студентите преку информирање и едуцирање на јавноста (наставниците, директорите на

#### Здружение за дислексија АЈНШТАЈН



Ул. Христо Татарчев 11 бр. 11



+389 78 296 885



+389 2 6161 750



[contact@disleksija.org.mk](mailto:contact@disleksija.org.mk)



[www.disleksija.org.mk](http://www.disleksija.org.mk)



[www.facebook.com/zdruzenie.einstein/](https://www.facebook.com/zdruzenie.einstein/)

училиштата, психолозите и педагозите во училиштата. родителите како и други заинтересирани лица),

- Запознавање на јавноста со достигнувањата на полето на дислексијата и нејзините облици – дисграфијата, дискалкулијата, диспраксија и АДХД во развиените земји и начините со кои тие се справуваат

### **3. Подигнување и јакнење на јавната свест за штетното влијание од прекумерното користење на современите технологии**

- Подготовка и реализација на кампањи за јакнење на јавната свест по однос на ова прашање
- организирање на забавни настани со цел отргнување на децата од современата технологија
- организирање на јавни предвањата, дебати и трибини за влијанието на современите технологии врз развојот на децата

### **4. Програма за млади**

- Воспоставување на редовни практики за информирање и вклучување на младите во процесите за подигнување на свеста за потешкотиите во учењето
- Зголемување на информираноста на младите можностите и капацитетите на лицата со посебни потреби во општеството
- воведување на младински ангажман во различни области од општеството и појавите кои ги засегаат нив како категорија на граѓани

### **5. Програма против БУЛИНГ**

- организирање на едукативни семинари за наставниот кадар и стручни служби на училиштата за стекнување на вештини и знаења за спречување и справување со училишното насилство
- одржување на едукативни предавања за важноста од препознавањето и наврменото реагирање на жртвите од булинг пред учениците
- спроведување на кампањи за подигнување на свеста за булингот како штетна општествена појава





## 5. Институционално и програмско јакнење на организацијата

- Подобрување на квалитетот на работата
- Јакнење на човечките капацитети и имиџот на организацијата
- Развивање на регионални и меѓународни партнерства

Вака поставените цели Здружението АЈНШТАЈН ги реализира низ шест програмски области:

1. Програма за унапредување на образовните услови за лицата со потешкотии во учењето
2. Програма за развивање на јавната свест
3. Програма за подигнување и јакнење на јавната свест за штетното влијание од прекумерното користење на современите технологии
4. Програма за млади и младински активизам
5. Програма против булинг
6. Програма за институционално јакнење на организацијата

